

СУПЕРКОМПЈУТЕРИ



Последниве десет години, откако Deep Blue стана првиот суперкомпјутер кој го победи светскиот првак во шах, нивната моќност се зголеми речиси за 25.000 пати. А колку напредуваме ние? Суперкомпјутерот Deep Blue, кој беше направен во 1997 година, имаше 32 процесора и беше во

состојба да обработи 200 милиони шаховски потези во секунда. Ова му беше доволно за победа против светскиот првак Гари Каспаров во шест историски партии. Денес, најбрзиот суперкомпјутер на светот е IBM Blue Gene. Овој потомок на Deep Blue има 131.000 процесори (да, не е заглавена нулата на тастатурата) и рутински обработува 280 трилиони операции во секунда. На научник со обичен калкулатор би му биле потребни 177.000 години за извршување на истата работа, која Blue Gene ја врши само за една секунда. Суперкомпјутерите како Blue Gene се користат во истражувачките лаборатории на научните, академските и на државните установи, во кои им служат на истражувањата од подрачјето на природните науки (истражувања на структурата на протеините, генетски истражувања, проучувања на мозокот), хидродинамиката, квантната хемија, астрономијата, вселенските истражувања, математиката...

PLAY STATION 3 СО ХАРД ДИСК ОД 80 GB



На 16 јуни, во Јужна Кореја јапонската електронска компанија "Sony" ќе лансира верзија од својата конзола со видеоигри PS3 со хард диск од 80 гигабајти. Конзолата, која ќе се продава по цена од 414 евра, би можела да се појави и на друг пазар ако се покаже интересна за потрошувачите, објавила јапонската компанија "Sony", кој е конкурент на американската софтверска компанија "Microsoft" и

јапонската електронска компанија "Nintendo" во производството на видеоигри, во моментот продава две верзии од својата конзола PS3 во Јапонија и во САД - со хард диск од 20 и од 60 гигабајти. На европскиот пазар постои само верзија од 60 гигабајти, пренесува агенцијата "Ројтерс".



СОЛАРНА ТОРБА



Верувале или не, отсега мобилниот телефон, PDA уредот, iPod плеерот или дигиталната камера можат да се полнат додека се пешачи кон работното место. Торбата од Dunhill Avorities колекцијата го овозможува тоа. Вградените соларни панели на торбата, и интегрираната батерија која ја складира собраната енергија, во секој момент ќе можат да ги наполнат вашите технички гаџети.

Торбата е изработена од лесни и трајни материјали, отпорни на гребење.

Во продажба е во сите продавници на "Dunhill" низ светот, а единствена причина да ја немате, веројатно ќе биде цената од 970 евра!



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49